



# VTR ЗА ВИСОКА ДИНАМИЧНОСТ КАЈ С3



**НАМЕНЕТ ЗА ВОЗАЧИТЕ НА КОИ ИМ "ВРИЕ" КРВТА - CITROËN C3 VTR**

■ Пишува:  
**Петар ТАГАСИ**

На неодамнешниот Саем за автомобили во Болоња, Citroën го претстави новиот модел C3 VTR. Ова ново во-

зило со високи перформанси, ја проширува понудата на C3 и е најнов член на Citroën-овото VTR семејство. Во поглед на опременоста и агрегатите, сè е во знак на агилноста и високите перформанси.

Кај Citroën C3 VTR е впечатлив спортскиот изглед со специјално дизајнирани елементи. Особено забележливи се 16" алуминиумски тркала, магленките и спортската хромирана издувна цевка.

Внатрешноста на C3 VTR е свежа и софистицирана, со темносив тапаџир на вратите, седиштата се од квалитетен материјал во две бои, а воланот и рачката на мену-



вачот се прекриени со кожа.

C3 VTR е поддржан со 1.6i 16V агрегат, кој максималната јачина од 110 КС ја достигнува со помош на мануелен менувач со 5 степени на тр-

ансмисија. McPherson суспензијата го одржува автомобилот стабилен и овозможува голема прецизност во управувањето при остри и надејни реакции.





## MAZDA MX CROSS-PORT CONCEPT

На Саемот за автомобили во Детроит, кој ќе се одржи на почетокот на 2005 година, Mazda ќе го претстави своето концептно возило Crossport, кое е спој на динамични спортски автомобили и практичен и способен SUV. За дизајнот на овој автомобили задолжен беше Koizumi, човекот кој ја создаде Mazda б.

Динамичниот изглед се одрази и на димензиите, така што Crossport е компактно и исклучително агилно возило и во споредба со другите слични автомобили се карактеризира со помали димензии. Оригиналната каросерија дополнително ја зголемува атрактивноста на

овој автомобил. Внатрешноста е исклучително атрактивна и е во согласност со zoom-zoom филозофијата на Mazda. Спортската настро-

еност на Crossport се одразува и преку спортски обликуваните седишта.

Таблата со инструменти и возачката околина потсетува

на RX-8 моделот, а за чувството на просторност придонесува стаклениот панорамски кров, со можност за целосно затемнување.



## ФЛЕШ ВЕСТИ

### LOGAN СО ПОВЕЌЕ ОД 30.000 НАРАЧКИ

Од комерцијалното лансирање во септември, сè до крајот на ноември се продадени повеќе од 19.015 возила од моделот Logan, а нарачани се 11.830 примероци. Со вкупен обем на продажба од 30.845 автомобили и нарачки во само шест земји, вклучувајќи ја и Романија, Dacia Logan оствари исклучителен пазарен успех.

### TOUAREG - "4X4 НА ГОДИНАТА"

Читателите на магазинот "Off Road" го изгласаа Volkswagen-овиот Touareg за 4x4 автомобил на годината. Теренецот на производителот од Волфсбург со освоени 39,9 проценти од гласовите е за 20 проценти подобар од следните теренци кои се најдоа на листата, Porsche Cayene и Volvo XC 90.

## ACURA RD-X НОВ СУВ КОНЦЕПТ НА HONDA

На 2005 North American International Auto Show во Детроит, Honda ќе и го претстави на јавноста концептот Acura RD-X. Оваа концептна верзија на SUV моделот Акура, кој претстои и ќе се појави на пазарот во 2006 година, е комбинација на перформанси на спортски седан со разновидност и вредност на врвен SUV.



Наменет за активните урбани луѓе и опремен со максимални перформанси и

технолозија, RD-X Concept е дизајниран за беспрекорно движење низ градскиот метеж и успешно искачување и на најнепристапните терени. Дизајнот ќе изобилува со агресивност во надворешноста, додека внатрешноста ќе нуди врвен комфорт за возачот и за патниците.

Дополнителните детали за Honda Acura RD-X ќе бидат објавени на Саемот за автомобили во Детроит, кој почнува на 9 јануари.

### НАЈСКАП АВТОМОБИЛ ВО 2004

Ferrari Enzo е најскапиот автомобил во 2004 година. Со цената од 652.000 \$, зад себе ги остави Porsche Carrera GT (440.000\$), Saleen S7 (440.000\$), Maybach 62 (357.000\$), Rolls-Royce Phantom (320.000\$), Lamborghini Murcielago (282.000\$), Bentley Arnage RL (256.990\$), Aston Martin V12 Vanquish (236.000\$), Ferrari 575M Maranello (228.339\$) и Ferrari 360 Modena Spider (193.150\$).

